

Службен весник

на Република Македонија

Број 148

17 октомври 2017, вторник

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2870. Одлука за избор на членови на Надзорниот одбор на Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје.....	3	2875. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапка за детални геолошки истражувања.....	4
2871. Одлука за давање согласност за основање на Автокамп во Општина Велес.....	3	2876. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања.....	5
2872. Одлука за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини.....	3	2877. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапка за детални геолошки истражувања.....	5
2873. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања.....	4	2878. Одлука за намалување на концесијата за експлоатација на минерална сировина – доломит на локалитетот „Чајле“, Општина Гостивар на Акционерското друштво за производство на неметални минерали СИЛИКА - РУДНИК ЧАЈЛЕ с.Чајле, Гостивар.....	6
2874. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања.....	4		

	Стр.		Стр.
2879. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапка за детални геолошки истражувања.....	7	2889. Решение за именување членови на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија.....	12
2880. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот „Драчево“, Општина Аеродром.....	7	2890. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за берзанско работење Агро – Берза - Скопје.....	12
2881. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапка за детални геолошки истражувања.....	8	2891. Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за Стопанисување со пашишта – Скопје.....	12
2882. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања.....	8	2892. Решение за именување членови на групата за процена.....	13
2883. Одлука за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло.....	9	2893. Програма за изменување на Програмата за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствениите работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2017 година.....	13
2884. Одлука за давање согласност на Правилникот за изменување на Правилникот за висината на надоместокот за извршените работи на Државниот инспекторат за земјоделство.....	9	2894. Програма за изменување на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2017 година.....	14
2885. Одлука за престанок и давање на времено користење на движни ствари на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ – Скопје.....	9	2895. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2017 година.....	14
2886. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Струмица.....	11	2896. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2017 година.....	15
2887. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Медицинскиот факултет – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.....	11	2897. Методологија за изменување на Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите.....	15
2888. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје.....	12	Огласен дел	1-32

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2870.

Врз основа на член 215 став 1 алинеја 3 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016 и 61/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКА САЛА БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. За членови на Надзорниот одбор на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје, се избираат:

- Ѓорѓи Галетановски
- Роберто Радески
- Мишо Марковски
- Арлинда Мехметај
- Стефан Трајковски.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4413/1	Заменик на претседателот
3 август 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.	

2871.

Врз основа на член 6 став (5) од Законот за автокампови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/13, 152/15 и 31/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.10.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА АВТОКАМП ВО ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за основање на автокамп на дел од КП 108/49 КО Башино Село - вонград на површина од 7738 м2, запишан во Имотен лист бр.608 сопственост на Република Македонија.

Член 2

Минималната категорија која треба да ја исполнува автокампот е четврта категорија со една ѕвездичка.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4003/1
10 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2872.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.10.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1

Во Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.42-6606/1 од 20.9.2016 година

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 177/16), во членот 4 став 1 бројот: „360“ се заменува со бројот: „600“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4182/1	Заменик на претседателот
10 октомври 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

2873.

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 10.10.2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – травертин на локалитетот „Милеви Ниви“ с.Врпско, Општина Прилеп, поднесена од Друштвото за производство, промет и услуги Лазароски УНИМАРБЛЕ увоз-извоз ДОО Прилеп бр.24-7321/1 од 7.12.2015 година, бидејќи од Министерството за животна средина и просторно планирање – Управа за животна средина е добиено мислење бр.11-1915/2 од 29.3.2016 година со образложение дека локалитетот влегува на територијата на подрачјето „Мариово“ предложено за заштитено подрачје.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4487/1	Заменик на претседателот
10 октомври 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

2874.

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 10.10.2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – песок на локалитетот с.Стримница општина Желино, поднесена од Друштвото за производство трговија и услуги ЕЛЕКТРО ДЕПО ДОО экспорт-импорт Тетово, бр. 24-7758/1 од 18.12.2015 година, бидејќи од единицата на локалната самоуправа – општина Желино е добиено негативно мислење со бр. 09-106/3 од 31.8.2016 година со образложение дека локалитетот влегува во опфатот на новиот Урбанистички план за с.Стримница (А1-зона на домување).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4495/1	Заменик на претседателот
10 октомври 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

2875.

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.10.2017 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧ-
НУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА**

Член 1

Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот “Орловец Поле” општина Куманово поднесена од Трговското друштво за одржување на моторни возила, промет транспорт и туризам ОТЉАНАЦ Звонко ДООЕЛ Куманово бр.24-2399/1 од 22.3.2016 година, бидејќи од Министерството за животна средина и просторно планирање - Сектор води е добиено негативно мислење бр.11-4243/4 од 3.8.2016 година со образложение дека со оглед на тоа што од увидот во доставената топографска карта, утврдено е дека низ целиот концесиски простор поминува река Пчиња, при што согласно Законот за водите треба да се исполнети следните условите:

- местоположбата на концесискиот простор треба да биде надвор од крајбрежниот појас во широчина од 50 метри зад линијата на допирање на педесетгодишната вода кај нерегулираните водотеци, односно зад ножицата на насипот кај регулираните водотеци и

- заради заштита и одржување на природните и уредените речни корита и бреговите на водотеците, езерата и акумулациите, забрането е, освен со дозвола или согласност издадена врз основа на закон: да се вади чакал, песок и камен од корита и бреговите на површински водни тела (водотеци и езера и акумулации), со што се влошува постојниот режим на води, се предизвикуваат процеси на ерозија и се ограничува или оневозможува користење на водите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4786/1
10 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2876.

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.10.2017 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗА-
ПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА**

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот „Бадар-Лака“ - општина Петровец поднесена од Друштвото за транспорт трговија и услуги АЦЕ ТРАНС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје бр. 24-4031/1 од 15.6.2015 година, бидејќи од Министерството за животна средина и просторно планирање (Управа за животна средина) е доставено негативно мислење со бр.11-2186/4 од 3.5.2016 година со образложение дека предвидената локација за детални геолошки истражувања се наоѓа во границите на локалитетот „Катлановски Предел“ кој со одлука на Собрание на Град Скопје бр. 08-890/1 од 13.5.1991 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/91) е прогласен за заштитено подрачје од категорија-Споменик на природата.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4787/1
10 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2877.

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.10.2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

Член 1

Со оваа одлука се одбива Иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – мермер на локалитетот „Преслоп“ општина Прилеп поднесена од Друштвото за книговодствени и консталинг услуги „Фуконта“ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје бр.24-2444/1 од 28.4.2014 година, бидејќи од Министерството за животна средина и просторно планирање – Управата за животна средина е добиено негативно мислење бр.11-9353/4 од 6.10.2014 година со образложение дека согласно евиденцијата на природното наследство на територијата на Република Македонија-Секторска Студија за заштита на природното наследство, изготвена за потребите на Просторниот план на Република Македонија и просторните податоци добиени од Службата за просторен и информативен систем (допис бр.11-9353/3 од 22.9.2014 година), констатирано е дека просторот на кој се планира да се преземаат идните активности целосно влегува во границите на „Тројаци-Козјак“ како предложено подрачје за заштита од I-категија-научно-истражувачки природен резерват, кое е опфатено со Националната Емerald мрежа на подрачја од интерес за зачувување на Европската Унија и претставува дел од идентификуваните еколошки значајни подрачја во Република Македонија и тоа Најзначајни растителни станишта (РА) и Најзначајни орнитолошки локалитети (ОВА), при што како закани за подрачјето се наведени вадењето на мермер и дробење на камен.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4794/1
10 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2878.

Врз основа на член 29-б став (7) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 10.10.2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ДОЛОМИТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЧАЈЛЕ“, ОПШТИНА ГОСТИВАР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕТАЛНИ МИНЕРАЛИ СИЛИКА-РУДНИК ЧАЈЛЕ С.ЧАЈЛЕ, ГОСТИВАР

1. На Акционерското друштво за производство на неметални минерали СИЛИКА-РУДНИК ЧАЈЛЕ с.Чајле, Гостивар му се намалува концесијата за експлоатација на минерална суровина - доломит на локалитетот „Чајле“, општина Гостивар, со површина на простор за намалување на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7 495 522	4 628 185
T-2	7 496 051	4 627 675
T-3	7 495 969	4 627 500
T-4	7 495 600	4 627 500

2. Површината на просторот на намалувањето на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0,193580 \text{ км}^2$.

3. Времетраењето за намалувањето на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука е до 8.5.2030 година.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука по намалувањето на просторот се определува со анекс на Договорот за концесија за експлоатација на минералната суровина- доломит на локалитетот „Чајле“, Општина Гостивар бр.24-5555/1 од 13.11.2014 година (во понатамошниот текст: анекс на Договорот) во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.

5. Како почеток на важење на намалувањето на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишувањето на анекс на Договорот.

6. Во име на Владата на Република Македонија, анексот на Договорот ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4796/1	Заменик на претседателот
10 октомври 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

2879.

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.10.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Со оваа одлука се одбива Иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот „Горна Краста“ општина Струга, поднесена од Друштвото за производство, ус-

луги и трговија ЕДИП-РЕЦКОМ ДООЕЛ увоз-извоз Лабуништа Струга, бр. 24-2812/1 од 4.4.2016 година, бидејќи од општина Струга е добиено негативно мислење бр.10-3135/2 од 10.8.2016 година, со образложение дека:

- „Согласно член 14 став 4 од Законот за минералните суровини дава негативно мислење за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот Горна Краста општина Струга.“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4800/1	Заменик на претседателот
10 октомври 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

2880.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.10.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДРАЧЕВО“, ОПШТИНА АЕРОДРОМ

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина-песок и чакал на локалитетот „Драчево“, општина Аеродром бр. 24-18/1 од 2.1.2015 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, бидејќи концесионерот нема поднесено барање за издавање на дозвола за експлоатација на минерални суровини во рок од шест месеци од денот на склучување на договорот за концесија за експлоатација на минерални суровини.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина-песок и

чакал на Друштвото за услуги, трговија, транспорт, градежништво и производство ХОЛДИНГ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на локалитетот “Драчево“, општина Аеродром бр.42-7545/1 од 16.10.2014 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр.157/14).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4815/1 Заменик на претседателот
10 октомври 2017 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2881.

Врз основа на член 15, став 21 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10.10.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

Член 1

Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот с. Летевци, општина Петровец поднесена од Друштвото за производство, трговија на големо и мало и услуги ЕЛДОРАДО-КОМПАНИ ПЛУС ДОО Катланово Петровец бр.24-5474/1 од 3.9.2015 година, бидејќи од Министерството за животна средина и просторно планирање–Управата за животна средина е добиено негативно мислење бр.11-8646/4 од 14.12.2015 година со образложение дека локалитетот с. Летевци во општина Петровец, согласно просторните податоци во државен координатен систем, изготвен од страна на службата за просторен и информативен систем се наоѓа во граници на заштитеното под-

рачје Катлановски Предел од категорија III – споменик на природа, подрачјето Катлановски Предел е прогласено за заштитено подрачје со Одлука на Собрание на Град Скопје бр. 08-890/1 од 13 мај 1991 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4819/1 Заменик на претседателот
10 октомври 2017 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2882.

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.10.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот „Дрење“ Општина Петровец, поднесена од Друштвото за транспорт трговија и услуги АЦЕ ТРАНС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје бр. 24-4032/1 од 15.6.2015 година, бидејќи од Министерството за животна средина и просторно планирање (Управа за животна средина) е доставено негативно мислење со бр.11- 1580/4 од 16.3.2016 година со образложение дека предвидената локација за детални геолошки истражувања се наоѓа во границите на локалитетот „Катлановски Предел“ кој со одлука на Собрание на Град Скопје бр.08-890/1 од 13.5.1991 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/91) е прогласен за заштитено подрачје од категорија - Споменик на природата.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4820/1	Заменик на претседателот
10 октомври 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

2883.

Врз основа на член 44, став (4) точки 5, 9 и 10 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 10.10.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА ХРАНАТА ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло, бр. 02-2217/3 од 18.8.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5797/1	Заменик на претседателот
10 октомври 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

2884.

Врз основа на член 12 став 12 од Законот за Државниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/09, 53/11, 164/13, 43/14, 33/15, 88/15, 149/15, 39/16 и 172/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.10.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ РАБОТИ НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за изменување на Правилникот за висината на надоместокот за извршените работи број 44-4303/1 од 3.8.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5842/1	Заменик на претседателот
10 октомври 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

2885.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.10.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување ѝ престанува користењето на движните ствари – специјални теренски возила за гасење на пожари со следните карактеристики:

Реден број	Марка	Модел	Работна зафатнина на мотор (cm3)	Складишен број	Број на шасија	Број на мотор	Сила на мотор (kw)	Боја на каросерија	Година на производство
1	Great Wall Steed 5 4*4	Steed 5	1996	2316-0000-0827-4	LGWDBE172EG901588	140438726	105	бела	2016
2	Great Wall Steed 5 4*4	Steed 5	1996	2316-0000-0827-4	LGWDBE170EG901587	140438663	105	бела	2016
3	Great Wall Steed 5 4*4	Steed 5	1996	2316-0000-0827-4	LGWDBE179EG901586	140438669	105	бела	2016
4	Great Wall Steed 5 4*4	Steed 5	1996	2316-0000-0827-4	LGWDBE173EG901583	140438678	105	бела	2016

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми” - Скопје, на времено користење, без надоместок, за период од две години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, склучува договор со директорот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми” – Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 44-5880/1
10 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2886.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.10.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за одбрана му престанува користењето на недвижна ствар-објект, која се наоѓа на ул. „Воен круг“, на КП 7034, КО Струмица, запишана во Имотен лист бр.13088, сопственост на Република Македонија и тоа:

- зграда бр.14, влез 001, кат 01, број 000, со површина од 605 м2,
- зграда бр.14, влез 001, кат 02, број 000, со површина од 605 м2 и
- зграда бр.14, влез 001, кат ПР, број 000, со површина од 583 м2.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надоместок на Општина Струмица.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за одбрана и Општина Струмица, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5898/1
10 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2887.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.10.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ” - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Назив на движна ствар	Модел	Производител	Единица мерка	Количина
Систем на мобилна тама камера со мало видно поле	Solo Mobile	DDD-Diagnostic	парче	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Медицинскиот факултет – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” – Скопје, а за потребите на Институтот за патолошка физиологија и нуклеарна медицина - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со деканот на Медицинскиот факултет – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 44-5923/1
10 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2888.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.10.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДРЖАВНА КАРДИОХИРУРГИЈА – СКОПЈЕ
Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за клиничка биохемија - Скопје му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Назив на движната ствар	Модел	Производител	Единица мерка	Количина
Анализатор за гас	Rapid Point 405	Siemens	парче	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје.

Член 3

Директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за клиничка биохемија - Скопје склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5990/1
10 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2889.

Врз основа на член 5 од Законот за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/2011, 43/2014, 199/2014, 97/2015, 153/2015 и 27/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За членови на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија, се именуваат:

- Наташа Пеливанова
- Цвете Серафимоски
- Весна Илиева
- Никола Поповски
- Александар Трајковски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4399/1
3 август 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2890.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО – БЕРЗА - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на ЈП за берзанско работење Агро – Берза - Скопје, се именуваат:

- Тодор Мушевски
- Валентина Ивановска Милошовска
- Алириза Мухамед
- Дритон Саити
- Елена Начевска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4400/1
3 август 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2891.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ
ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ПАСИШТА – СКОПЈЕ

1. За членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за Стопанисување со пасишта – Скопје се именуваат:

- Тања Илиоска
- Рената Бојаровска
- Сашко Наумов
- Татјана Бошков
- Фарук Зекири.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4839/1
3 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2892.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), а во врска со член 18 став 1 од Законот за управување со кризи, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.10.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ГРУПАТА ЗА
ПРОЦЕНА

1. За членови на Групата за проценка се именуваат:

- Лазо Велковски, директор на Бирото за јавна безбедност;
- Горан Николовски, директор на Управата за безбедност и контраразузнавање;
- д-р Зоран Иванов, директор на Агенцијата за разузнавање;
- м-р Агрон Буцаку, директор на Центарот за управување со кризи;
- Зекир Јакупоски, заменик на директорот на Центарот за управување со кризи;
- Аднан Џафероски, директор на Дирекцијата за заштита и спасување;
- Екрем Зендели, заменик на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување;
- генерал мајор Мухамет Рацај, заменик на началникот на Генералштабот на Армијата на Република Македонија и

- полковник Горан Василевски, раководител на Сектор-служба за воена безбедност и разузнавање во Министерството за одбрана.

2. За раководител на Групата за проценка се определува м-р Агрон Буцаку, директор на Центарот за управување со кризи.

3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за именување членови на Групата за проценка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 210/16).

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5936/1
10 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2893.

Врз основа на член 41 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.191/16 и 109/17) и член 150-г став 1 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.10.2017 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА НА
ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ И ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА,
ОДНОСНО СУСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ
СОРАБОТНИЦИ ВРАБОТЕНИ ВО ПРИВАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ, ДРУГИ ПРАВНИ
ЛИЦА И НЕВРАБОТЕНИ ЗА 2017 ГОДИНА

1. Во Програмата за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/16), во делот „2. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“, во ставот 3, износот „65.500.000,00“ се заменува со износот „58.500.000,00“, износот „30.500.000,00“ се заменува со износот „27.500.000,00“, а износот „35.000.000,00“ се заменува со износот „31.000.000,00“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5433/1
10 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2894.

Врз основа на член 57 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.10.2017 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 2017 ГОДИНА**

I

Во Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.192/16), делот I се менува и гласи:

„Средствата за здравствена заштита на животните од заразни болести во 2017 година се утврдуваат во износ од 398.729.000,00 денари и тоа од следните извори:

1. Средства од Буџетот на Република Македонија, раздел 140.05 Програма 2, Потпрограма 20, ставка 464, сметка 637	372.589.000,00
2. Средства од Буџетот на Република Македонија, раздел 140.05 Програма 2, Потпрограма 20, ставка 423, сметка 785	18.438.000,00
3. Средства од Буџетот на Република Македонија, раздел 140.05 Програма 2, Потпрограма 20, ставка 464, сметка 785	7.702.000,00

II

Во делот II табелата се менува и гласи:

1. Заостанати обврски од претходните години (2013, 2014, 2015 и 2016 година)	170.500.000,00
2. Здравствена заштита на животните за 2017 година	228.229.000,00

III

Во делот IV во табелата во точката 2 износот „6.500.000,00“ се заменува со износот „8.500.000,00“.

Во точката 2.1 износот „2.000.000,00“ се заменува со износот „3.000.000,00“.

Во точката 2.2 износот „2.500.000,00“ се заменува со износот „3.500.000,00“.

Во точката 10 износот „89.500.000,00“ се заменува со износот „94.886.000,00“.

Во точката 10.1 износот „17.000.000,00“ се заменува со износот „19.000.000,00“.

Во точката 10.6 износот „24.000.000,00“ се заменува со износот „27.386.000,00“.

Во точката 11 износот „9.000.000,00“ се заменува со износот „16.702.000,00“.

Во точката 11.1 износот „9.000.000,00“ се заменува со износот „16.702.000,00“.

Во точката 13 износот „3.391.000,00“ се заменува со износот „4.391.000,00“.

IV

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6013/1
10 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2895.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 191/16 и 109/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.10.2017 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ
УЧИЛИШТА ЗА 2017 ГОДИНА**

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр 192/17), во точка 1 во ставот 3, износот „250.000.000 денари“, се заменува со износот „217.000.000 денари“.

Табелите „Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТА – Изградба на основни училишта“ и „Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТБ – Реконструкција на основни училишта“, се заменуваат со нови табели, кои гласат:

„Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТА – Изградба на основни училишта:

Опис на активности	Планирани финансиски средства
Продолжување на започнати градоби и започнување на нови изградби, доградби и надградби на училишни објекти во 2017 година	167.300.000
Средства за враќање на задржан депозит	2.200.000
Стручно-технички надзор при изградби, доградби и надградби на училишни објекти	2.500.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци и услуги од страна на јавни институции	3.000.000
ВКУПНО	175.000.000

Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТБ – Реконструкција на основни училишта:

Опис на активности	Планирани финансиски средства
Реконструкција, санација и адаптација на училишни објекти	34.321.000
Стручно-технички надзор при реконструкција, санација и адаптација на училишни објекти	1.200.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци и услуги од страна на јавни институции	1.800.000
Вкупно	37.321.000
Исплата по извршени исправи	4.679.000
Се вкупно:	42.000.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6146/1
10 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2896.

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 191/16 и 109/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.10.2017 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗ- ГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА 2017 ГОДИНА

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/17), во точка 1 во ставот 3, износот „55.000.000 денари“ се заменува со износот „33.000.000 денари“.

Табелите „Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТГ – Изградба на средни училишта“ и „Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТД – Реконструкција на средни училишта“, се заменуваат со нови табели, кои гласат:

„Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТГ – Изградба на средни училишта:

Опис на активности	Планирани финансиски средства
Изградби, доградби и надградби на средни училишта за започнати градби и нови градби, доградби и надградби кои ќе започнат во 2017 година	7.700.000
Средства за враќање на задржан депозит	300.000
Стручно-технички надзор при изградби, доградби, надградби на средни училишта	800.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци за изградби, доградби, надградби, од јавни институции	1.200.000
Вкупно	10.000.000

Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТД – Реконструкција на средни училишта:

Опис на активности	Планирани финансиски средства
Реконструкција, санација, адаптација на училишни објекти кои се започнати и нови реконструкции, санации и адаптации кои ќе започнат во 2017 година	21.000.000
Стручно-технички надзор при реконструкција, санација и адаптација на училишни објекти	800.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци од јавни институции	1.200.000
Вкупно	23.000.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6147/1
10 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2897.

Врз основа на член 108 став 10 од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16 и 53/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.10.2017 година, донесе

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКОВИТЕ

Член 1

Во Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите („Службен весник на Република Македонија“ бр.156/11, 45/12, 19/13, 177/15 и 15/16), во членот 12 зборовите: „двапати годишно на 15 март и 15 октомври“ се заменуваат со зборовите: „еднаш годишно на 15 март“.

Член 2

Оваа методологија влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6396/1
10 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2017148